

## ВИСОК НАПОН ВО ИЗБОРНИОТ "ЦИРКУС"

**З**боровите да се урнат сите рекорди, да се почне со мобилизација, да се раздвижи машинеријата... очигледно дека некој ги сфати поинаку, и сезоната на "лов" на гласови за овие парламентарни избори ја почна со булдожер. Но, не за да урива рекорди во освојување гласови, во мобилизација на членството или, пак, во раздвигување на партиската машинерија, туку да урива партиски штабови, каков што беше случајот со штабот на ДУИ, во скопската населба Сарај.

Булдожерскиот старт на изборната кампања, проследен со три инциденти во Тетово, чија цел повторно беа партиските штабови на ДУИ, како и демолирање на нивниот изборен штаб во Пршовце, и уништување на пропаганден материјал во Слатина, се чини дека ги даде првите сигнали за тоа каква кампања можеме да очекуваме во наредниве десеттина дена, кога температурата во партиските топломери ќе почне значително да се покачува.

Не е за изненадување да



ТИТО СО ЧЕСНОСТ ДО ПЕВЕДА

кол премиерот Владо Бучковски, да спроведат скандинавски избори, односно 110 проценти успешни, како што ни порача Европа. Но, за жал, веднаш по потпишувањето на овој Кодекс, на кој потпис ставија сите лидери, освен Али Ахмети, кој навод-

енергично ги демантира, потенцирајќи дека се работи за инциденти во режија на интегративците, бидејќи кај нив владеела паника и страв од губењето на изборите.

Ваквиот лош старт на изборната кампања не влева надеж дека навистина овој пат ќе имаме избори, од кои ќе бидеме задоволни сите, а

чи резултати всушност ќе ја отсликаат реалната желба на граѓаните на Република Македонија. Токму затоа европретставникот во Македонија, Ерван Фуере, уште на почетокот на изборната кампања се обиде да ги предупреди сите политички партии дека Европа нема да толерира насилство, како и лажира-

# БУЛДОЖЕР ГО УРНА СОН НА БУЧКО!



■ Пишува:  
Магдалена АНДОНОВСКА

слушнеме многубројни вербални пресметки меѓу лидерите, вадење на таканаречена "валкана облека" или, пак, обвинувања за тоа кој е поголем криминалец или, пак, кој повеќе ја осиромашил државата. Но, оружје? Тоа НЕ!

Така барем претседателите на сите политички партии, кои ќе трчаат на овие избори, пред официјалниот старт на изборната кампања, им ветија на европските авторитети, потпишувајќи го Кодексот за фер избори. Со него тие се обврзаа, што би ре-

но го потпишал неколку дена порано, се случија сите овие инциденти, кои не престануваат. Напротив, нивниот интензитет сè повеќе се зголемува, а кулминираше со поставувањето бомба пред домот на поранешниот претседател на ПДП, Имер Имери, чија партија за овие избори е во коалиција со владејачката ДУИ. Сторителот или сторителите на овие инциденти сè уште не ѝ се познати на полицијата, иако неофицијално од ДУИ за нив ги обвинуваат членовите на ДПА која, пак,

**Потпишувајќи го Кодексот за фер избори, политичките партии се обврзаа, што би рекол премиерот Владо Бучковски, да спроведат скандинавски избори, односно 110 проценти успешни, како што ни порача Европа. Но, за жал, веднаш по потпишувањето се случија многу инциденти. Ваквиот лош старт на изборната кампања не влева надеж дека навистина овој пат ќе имаме избори, од кои сите ќе бидеме задоволни, а чи резултати навистина ќе ја отсликаат реалната желба на граѓаните на Република Македонија.**

**Првиот контакт на граѓаните со претседателите на политичките партии се оствари преку билбордите. Додека дојдете до дома ќе морате да минете барем низ половина град, и на билбордите да ги забележите лицата кои ве повикуваат на гласање. И не само што ве повикуваат да гласате за нив, туку ви ја соопштуваат и пораката поради која ве натерале воопшто да погледнете во нив. Во ова море од лица, секое од нив зборува што би направило, доколку му дадете шанса да победи на изборите.**

ње изборни резултати, при тоа потенцирајќи дека доколку продолжи ваквиот тренд, можно е да се применат и некои други мерки кои, како по обичај, би важеле само за нашава земја. На оваа линија е и амбасадорката на САД во Македонија, Џилијан Миловановиќ, која дополнително на разговор има наме-

билбордите, кои ве повикуваат на гласање. И не само што ве повикуваат да гласате за нив, туку ви ја соопштуваат и пораката поради која ве натерале воопшто да погледнете во нив. Во ова море од лица, секое од нив зборува што би направило, доколку му дадете шанса да победи на изборите.



НАСМЕВКАТА ВЛЕВА НАДЕЖ

# А СКАНДИНАВСКИОТ

ра да ги повика претседателите на ДУИ и на ДПА, Али Ахмети и Арбен Џафери.

## ВНИМАВАЈТЕ! ВЕ "СИРКААТ" ОД БИЛБОРД!

И додека полека почнува да се загрева изборната кампања, првиот контакт на граѓаните на Република Македонија со претседателите на политичките партии се оствари преку билбордите, кои подоцна, во екот на кампањата, би требало да бидат заменети со популарните ТВ-изборни спотови и платени политички програми. Но, додека дојдете до дома за да го вклучите телевизорот, и пред вестите да одгледате еден спот, ќе морате да минете барем низ половина град и да ги забележите лицата на



БУЧКОВСКИ СО НОСИТЕЛИТЕ НА ЛИСТИТЕ

Премиерот Владо Бучковски, кој на овие избори настапува како претседател на СДСМ, на својот портрет, кој можеме да го видиме по билбордите низ Скопје, одлучил да изгледа сериозно, веројатно постапувајќи според

сопствениот слоган "Да не почнуваме од почеток", а кој е во согласност со севкупниот слоган на неговата партија "Македонија напред, не назад". Бучковски смета дека треба да продолжи таму каде што застанал, а за разлика од

него, неговиот опонент, претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, со цврста боксерска тупаница, од билбордот порачува дека сака да почне од почеток. И тоа не било како, туку со крупни чекори, затоа што вели Маке-

донија имала сила.

"Мирна вода брег рони" е она што може да се прочита од лицето на новиот социјал-демократ Тито Петковски, кој по низа изгубени битки во неговата некогашна партија СДСМ, и воопшто во политичкото плуралистичко живеење, одлучи да вети честност. Нешто што во Македонија одамна го има само на хартија, односно во изборните програми, додека во реалноста се случува нешто друго. Но, тој ветува достоинствен живот. Тоа што во изминативе петнаесет години не можел да им го понуди на граѓаните на Република Македонија. На иста линија, насмевната и полна со надеж е и лидерката на ДОМ, Лилјана Поповска, за која најважно е да се остане човек, чиј главен приоритет е владеењето на правото. Тоа може да се види и од нејзината насмевка на билбордот, исто како и онаа на претседателот на ВМРО-Народна, Љубчо Георгиевски, кој сигурен во својата математика, со широко отворени раце, порачува дека биле и дека повторно ќе бидат.

Сепак, најчудно изгледа претседателот на ТМРО, Ванчо Шехтански, кој очигледно сè уште не излегол од својот револуционерен филм. Речиси од секој трет билборд, тој на скопјани им порачува дека Македонија му била пред сè и над сè. Останува само да нè убеди во тоа, што веројатно тешко дека ќе оди. Останатите лица кои "сиркаат" од билбордите, исто така, се носители на својата партија во Изборната единица еден, додека вистинско промашување е Јани Макрадули, кој како носител на "Шестката" од коалицијата "За Македонија заедно", на билборд се најде во населбата Аеродром. Веројатно за да не забораваме на него!

### **БОМБА - АЛБАНСКИ "ЛЕК" ЗА ПОСЛУШНОСТ!**

Кај албанските политички партии билбордите се нешто што тие мораат да го напра-



**ШТО ЛИ САКА ШЕХТАНСКИ?**

ват веројатно поради македонските политички субјекти. Лидерите на ДУИ и на ДПА, Али Ахмети и Арбен Џафери, не сакаат многу да се сликаат. Тие повеќе преферираат во живо да зборуваат со својот електорат, кој од

рање на штабовите, фрлање бомби, заплашување на електоратот се само дел од фолклорот на изборната кампања на албанските партии во земјата, кој се применува и за овие избори кои, да потсетиме, требаа да бидат скан-

### **БУЧКОВСКИ СО ПЕНЗИОНЕРИТЕ, ГРУЕВСКИ СО МЛАДИТЕ**

Изборната кампања ги мина првите денови. Како што и се очекуваше почна мирно, но судејќи според почетните митинзи таа сè повеќе ќе се интензивира, за што најзаслужни ќе бидат претседателите на партиите. За тоа говорат неколкуте одржани митинзи на кои, главно, можеше да се слушне деградирање на политичкиот противник од аспект на неговата изборна програма, но и исмевање на пораките кои еден на друг си ги испраќаат од различни градови ширум Македонија.

Сепак, првиот впечаток од митинзите на двете најголеми партии, кои се фаворити во изборниот процес, е дека на нив може да се забележи различна старосна присутност. Имено, додека СДСМ, односно неговиот претседател Владо Бучковски, претежно се претставува пред повозрасната популација, како и онаа стандардната-пензионерската, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, главните пораки ги испраќа до младите, кои се негова таргет група за добивање мандат.

нив очекува да го кажат она што тие сакаат да го слушнат. Но, за жал, доколку судиме според стартот на кампањата, зборовите не се почитуваат многу туку напротив се применува истата тактика како и за претходните избори - да се зборува низ оружјето и насилството. Демоли-

динавски. Виновни се сите, бидејќи "врие" во изборниот албански блок.

Но, што правиме доколку истото се прелее и кај македонските политички партии? Ке одгледаме ли уште една рунда пресметки на релација ВМРО-ДПМНЕ-СДСМ?

Да се надеваме дека нема.

Македонија мора да го испочитува единственото барање на Европската унија - да спроведе фер и демократски избори, кои барем малку ќе можат да ни ја подотворат вратата на Европа. Во спротивно и натаму ќе се наоѓаме на списокот на земји во кои не се почитува правото на слободен избор. Исполнувањето на ова право е во рацете на Владата на Република Македонија, која ги спроведува изборите, и која е одговорна за сите инциденти. Токму затоа Бучковски од декларативните заложби и желби дека сака да ни се случат скандинавски избори, мора да премине во практика и да ја задолжи полицијата да ги санкционира сите членови на политичките партии, кои произведуваат инциденти. Моќта сè уште е во неговите раце. Барем до петти јули.

Но, тоа не значи дека опозицијата треба да се опушти, и како сака да го "обработува" својот терен. И таа треба да го дисциплинира своето членство.

Можеби сè тоа е можно кај македонските политички субјекти, чии членови се покажало дека ги слушаат наредбите од лидерот. За жал, истото тоа не се случува и кај албанските политички партии, чија битка не се води вербално, туку со оружје. Тука куршумот и бомбата се "лекот" за разрешување на недоразбирањата. И ако на сè ова ги надоврземе "приказните" од војната, тогаш дефинитивно можеме да очекуваме уште пожестоки пресметки меѓу конкурентите ДПА и ДУИ. Пред сè, поради фактите со кои ДПА излегува на овие избори. Едноставно јавно да проговори за, како што велат, тајните затвори во Албанија, во кои од страна на ДУИ биле држени високи функционери на ДПА.

Потпретседателот на ДПА, Мендух Тачи, одлучи да проговори за "Гвантанамо" од Драч за кој, како што рече, поседува и фотографии.

Доколку тоа го направи, сигурно е дека не можеме да се надеваме на мирна кампања до крајот на изборите!